

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и член 22 став 1 точка 7 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 112 став 2 од Законот социјална заштита ( „Службен весник на РМ“ бр. 50 /97) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Василево ( „Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 31.10.2016 година ја донесе следната :

## **ПРОГРАМА**

за социјална заштита во Општина Василево за 2017

### **ВОВЕД**

Во насока на подобрување на условите на локално ниво во сверата на социјалната заштита, општина Василево прави напори да во рамките на своите можности да се вклучи посоефтно и порганизирно во решавање на проблемите кои произлегуваат од оваа тематика. Појдовна основа за тоа е Законот за социјална заштита и ингеренциите кои произлегуваат од него, односно во делот на создадените обврски кон општините да организираат и обезбедат социјална заштита согласно специфичните потреби за социјалната заштита за своите граѓани. . Согласно постојниот Закон, општина Василево во рамките на своите можности и во зависност од потребите на граѓаните ја планира и организира и спроведува социјална заштита на граѓаните од своето подрачје преку донесување сопствени развојни програми согласно со специфичните потреби.

### **ЦЕЛИ**

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе им обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остварат својата социјална сигурност. Односно ќе обезбеди организирање на социјалната заштита преку организирање и развивање на облици и форми на давање социјални услуги на одделни групи на граѓани кои се нашле во состојба на социјален ризик. Целни групи кои ќе бидат опфатени со Програмата со социјална заштита се сите граѓанит од општина Василево кои во моментот на своето живеење и делување биле зафатени или погодени од одредени социјални ризици.

### **ПРИОРИТЕТИ**

Со Програмата се предвидува фокусот на активностите на општина Василево во областа на социјалната заштита, да биде насочен кон остварување на приоритетните цели на оваа Програма и тоа:

- создавање на услови за помагање на деца на улица (деца без родители и родителска грижа);
- помош за лица со инвалидност;
- помош за деца со воспитно-социјално проблеми;
- помош за деца со пречки во менталниот и телесниот развој;
- помош за деца од еднородителски семејства;
- помош на лица-жртви на семејно насилство;
- помош на лица изложени на социјален ризик;
- помош на лица засегнати со злоупотреба на алкохол и дрога;
- помош на стари лица без семејна грижа;

Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граѓаните ќе обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба самостојно да ја остваруваат својата социјална сигурност и кога се во исклучително тешка состојба

### **АНАЛИЗА НА ПОТРЕБИТЕ ОД СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ**

Општина Василево според бројот на населението од последниот попис во 2002 година брои 12 121 жители со 15-ет населени места.

За да се изработи социјална карта на граѓаните на општина Василево потребни се подолгорочна анализа на социјалните ризик фактори, што во моментот не сме во можност да го направиме. Општината се уште не располага со свои податоци и евиденција за сите социјални категории на своето подрачје и работи само со подесени одредени барања од оваа област. За порганизирана социјална заштита ги кориситме податоците од Проектот Заедно сме посилни во кои беа опфатни четири категории на социјално ранливи групи. Проектот се реализираше за потребите на Општината со цел да се утврдат најзастапените социјално ранливи категории на теренот на општина Василево.

Најзастапени од социјално ранливите категории на групи се:

- стари лица без семејна грижа;
- деца со посебни потреби;
- лица со телесна попреченост;
- деца со еднородителски семејства;

Од наведените категории најзастапени се стари лица без семејна грижа.

Според потребите на социјално ранливите категории се евидентирани следниве потреби:

Р.Бр,	социјално ранливи категории	потреби	%
1.	стари лица без семејна грижа	-потреба од посета на лекар во домашни услови- нередовност во снабдување на храна и лекови  -неможност за одржување хигена во својот дом  -чувство на осаменост и отфрленост  -минимални пензии	1,84
2.	лица со телесна попреченост	-постојани приматели на социјална парича помош  -многу малку има запослено лица од оваа група и покрај сите услови кои ги нуди држават,запослувањето на ваквите лица е многу малку	0,87
3.	деца со посебни потреби	-обезбедени со социјална парична помош  -потреба од дополнителни услуги	0,20
4.	деца со еднородителски семејства	- не обезбедени со доволно финансиски средства	0,02

### ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на граѓаните од областа на социјална заштита во Општина Василево за 2017 година, ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Василево за 2017 година.

Вкупно обезбедени финансиски средства:

-од Буџетот на општина Василево -----720 000 денари.

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:

1. Лица со телесна попреченост -----од 1000 до 3000 денари
2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа-- од 1000 до 3000 денари
3. Деца со посебни потреби ----- од 1000 до 3000 денари
4. Деца со воспитно-социјални проблеми----- од 1000 до 3000 денари
5. Деца од еднородителски семејства ----- од 1000 до 3000 денари
6. Лице изложени на социјален ризик ----- од 1000 до 3000 денари
7. Стари лица без семејна грижа ----- од 1000 до 3000 денари
8. Лица со здравствени проблеми ----- од 1000 до 3000 денари
9. Лица погодени од елементарни непогоди ----- од 1000 до 3000 денари

Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот на општина Василево, секое барање поединачно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

Програмата за социјална заштита за 2016 година ќе се реализира со следната динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истат

Р. бр	Активности	Период	Носител	Обезбедување на средства			Вкупно
				МТСП	Општина	Донации	
1.	Помош на ранливи групи	12 м.	Општина		70 000		70 000
	Елементарни непогоди				70 000		70 000
	Клубови за стари лица				70 000		70 000
	Вршење превоз на храна за народна кујна				50 000		50 000
	Деца од еднородителски семејства				20 000		20 000
	Лица изложени на социјален ризик				30 000		30 000
	Лица со посебни потреби	12 м.	Општина		30 000		30 000
2	Лица со телесна попреченост				50 000		50 000
	Подобрување на услови за живот				70 000	30 000	100 000
	Посета на						

	семејства и установи				40 000		40 000
3	Услуги на ранливи групи	12м.	Општина		50 000		50 000
	Лица со здравствени проблеми				50 000		50 000
	Сервисни служби за домаша нега и помош				30 000		30 000
	Трибини за семејно насилство и малолетничка деликвенција	По потреба			10 000		10 000
	Социјални пакети				50 000		50 000

### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Програмот за социјалната заштита на Општина Василево за 2017 влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Василево”

Бр.09-1974/1  
01.11..2016г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Драги Митев с.р.